УПАТ ЗА КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ – туѓа помош и нега

Согласно измените дефинирани од страна на МЗ за начинот на издавање на упат за Конзилијарно мислење и пополнување на формуларот за мислење за потреба од помош и нега од друго лице, имплементирани се промени и во Prima MEDICA.

👹 УПАТИ ЗА ПАЦИЕНТОТ	-	\Box \times
🛟 📼 🖌 🕞 🞾 Скенирани резултати и наоди 🛛 Претходни упати	Закажување Откажи упат Заверка на итен упат	🚺 Излез
Тите из тат 28/211 УПАТ 3А КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ • Вализиост Регуларен/со терини • Вид диј. лоб. • • Дартум (3.02.2023) • Причива за Тууѓа понош и нега • Зарав.органа • •	Сани за предлог до лекорона колисо(ја Преден на стреченост на работа Сегяњи зар.остот6а на болнот, статус и неод од доктор слецијалист.	
Раб.единица конзилиарен преглед - туѓа помош 👻	За дијагноза	
Место	Шифра Опис на дијагно	озата
За превентивни цели За очивње на (сано за радиодијагностички упат)	200 participarte PECTOR Beden kons - ripessenis tescr og onic va prjankoza Omic Hal ynator 120. ANGINA PECTORIS 120. ANGINA PECTORIS 120. ANGINA PECTORIS	асталки матрика матрикани мат
Бр.улат Тилгулат Валидност Олис Здрав.орга 99537 СУТ УПАТ ЗА КОНЗИЛ Регуларен/со те I20 ANGINA	низ. Место Нада Наод од сле. Закажан тернее Број од М. Причена без Итен (зав.) а а а	Фзо прат ♥
F5 - Нов, Ctrl+F5 - Нов со избор на прв слоб. термин, F6 - Ажурирај, F7	- Освежи, F8 - Бриі (F10 - Печати, Ctrl+F10 - Печати специјалистички наод, Esc - Откажи / Излез	

Слика 1:Упат за конзилијарно мислење

Упатот за конзилијарно мислење ќе се креира со истиот тип на упат <u>CV1 УПАТ ЗА</u> <u>КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ</u> со валидност <u>Регуларен / со термин</u> и исто така задолжително треба да се пополни полето **Причина за конзилијарно мислење** - Туѓа помош и нега. Полињата здравствена организација, работна единица и место не треба да се пополнуваат. Се пополнува опис на упатот и при кликање на копчето **Запиши** се отвара формата за потполнување на Бартелов индекс.

8H56		
Прегледот е извршен:	-	Пациентот може сам да се храни
Каква е подвижноста на осигиреникот?		Пациентот може сам да се облекива и соблекива
	-	
Малата и голема нужда пациентот ја обавува:		Пациентот е потполно слеп 100%
Пациентот боледува од (ДГ):	•	\
лов индекс Хранење		Мокрење
илов индекс Храниње	•	
лов недекс Хранење Калење	•	Мокретье Оденье во тоалет
лов недекс Хранење Капење Лична зигиена	•	Мокрење Одење во тоалет Пренистување (од кревет на столке и обратно)
лов недекс Хранење Калење Лигиаз загиена	•	Мокрење Одење во тоалет Преместување (од кревет на столче и обратно)
лов недекс Хранење Калење Лигена зигиена Облекување	•	Мокрење Даење во тоалет Пренестување (од кревет на столке и обратно) Подвижност (на ранен површен)
лов недекс Хранење Капење Лична зигиена Облекување Столяца	•	Мокрење Одење во тоалет Пренестување (од кревет на столке и обратно) Подвижност (на ранти површен) Скали
лов недекс Хранење Калење Лигеа загиена Облекување Столяца	•	Мокрење Одење во тоалет Пренестување (од кревет на столке и обратно) Подвижност (на ранни површини) Скали
лов недекс Хранење Калење Личеа загиена Облекување Столяца	•	Мокретье Одење во тоалет Пренестување (од кревет на столче и обратно) Поденжност (на ранен површен) Скали Скали

Слика 2: Мислење и Бартелов индекс



Ги пополнуваме податоците за Мислење и Бартелов индекс и кликнуваме на **Запиши**. Внесените податоци можат да се променат со кликнување на **F6** или да се избришат со кликнување на **F8**. Мислењето може да се испечати со кликнување на копчето **Печати**. По пополнување на формуларот за Мислење и Бартелов индекс се закажува упатот со клик на копчето **Закажување** (Слика 1) и ни се појвува формата за потврда на закажување (Слика 3).

	Без термин и установа и е во листа на чекање
Пациент: Здравствена	
институција: Одделение	
Дијагноза/ Опис:	КОНЗИЛИАРЕН ПРЕГЛЕД - ТУГА ПОМОШ
Коментар/ Наод:	

Слика 3: Потврда за закажување

Со кликање на копчето **Потврди** врака повратно ИД број со кој пациентот е внесен во листата на чекање.

Откако ќе се дефинира од самата установа точниот термин за пациентот, тој ќе добие информација преку СМС порака и потребно е да се врати кај матичниот за да му го испечатат упатот со точната Здравствена установа во која што се упатува како и датум и време на закажаниот термин.

Печатењето на Упат за Конзилијарно мислење се прави од главното мени Пациенти -> Упати за Конзилијарно мислење (Слика 4).

Prima MEDICA	 амбулантен информацион 	систем	
Осигуреници *	Пациенти • Пресметка •	абораторија * Специјалистички * Систематски прегледи * Санитарни прегледи	и • Материјално • Шифрарници • Извештан • Сервис • Помош • Излез •
Улоги Апликаци	Преглед на пациент	ени	
	Прием на пациент		
Prima N	Упати за Конзилијарно	ислење	
	Закажувања		
	МоЕ-здравје	•	
Брэ пристал	Cod	Ех Маркетинг	Prima MEDICA Инс
100			Нова Верзија Prima MEDICA
19			
Осытуреници/	Картотека	НОВОШ	
L 👂			
Прием на гъ	занонти		
ø			
Прегля	ан	HOBO	
1		EPLIVA South	
Magabarbe at	anjuapuja	ANCI PRO	
0		75 mg	Hona Bensuia Prima MEDICI
Закажур	0100	and the second sec	13 02 2023

Слика 4 : Упати за конзилијарно мислење



Prima MEDICA

По отворање на погледот, се гледаат сите упати кои сеуште немаат термин и установа и се означени со црвена боја и комплетните упати за кои не е поминат терминот за преглед.

Акцијата е на клик на **Печати** или **F10** од тастатура. Упатите кои што се со црвена боја неможе да се испечатат.

🙀 Упати за Конзилиј	јарно мислењ	e					_		\times
Печатење на Упати: КОНЗИЛИЈАРНО МИСЛЕЊЕ - ТУЃА ПОМОШ И НЕГА кои веќе имаат термин									
Повлечете ја колоната овде за да се групира по таа колона.									
🗄 Бр.картон Име	Тат.име	Презиме	Датум раѓање	Телефон	Бр.упат	Датум упат	Опис	Шифр	a PE
•					212345678	15.02.2023	A	1001	
					123456789	15.02.2023	A	1001	
1									
Забелешка: Упатите	со црвена боја	а сечште се во	листата на чекање	L		📮 Пе	чати (F10)	🚺 O-	ткажи
						<u></u>			

Слика 5: Упати за конзилијарно мислење кои имаат термин

